



▣ **Константин Поменов**

Константин Поменов (5.05.1850 – 24.08.1913) е политичар, публициста и правник од крајот на XIX век од Македонија. Со Димитар Македонски, Д. Оклев и Георги Разлогов основале Бугарско-македонско благотворително друштво кое има за цел да ги помага

сиромашните ученици од Македонија и да отвори педагошко училиште во Македонија..

Константин Поменов е роден на 5 мај 1850 г. во Прилеп, во семејството на сиромашниот терзија Ангеле. Основно образование стекнал во родниот град. Во учебната 1859/1860 г. учел кај Јордан Хаџи Константинов – Џинот, а во периодот 1861 до 1864 г. бил прислужник на учителот Васил Алексиев од село Маврово. Од 1864 г. станал ученик и помошник на Кузман Шапкарев. Во 1865 година, со помош на Шапкарев, Поменов се запишал како стипендист во шестокласната гимназија на Јоаким Груев во Пловдив, каде учел три години.

Меѓу 1868 и 1869 г., Поменов бил учител во Пловдив, а кон крајот на 1869 г. и во Одрин. Во 1869 г. бил привремен дописник на весникот „Македонија“, кој излегува во Цариград во периодот од 1866 до 1872 г. Гимназиското образование го оформил во Табор Австро-Унгарија во 1870 г. и во гимназија во Прага меѓу 1872 и 1874 г., со финансиска поддршка на богатиот бугарски трговец со руско државјанство Евлогиј Георгиев, кој поддржувал и сиромашни ученици од Македонија.

По завршувањето на гимназијата Поменов започнал да студира филозофија во Прага, но се преврлил во Виена, каде завршил право во 1877 г., со поддршка на русофилската „Добродетелна дружина“, чиј основачи биле богатите браќа Евлогиј и Христо Георгиеви. По завршувањето на студиите, Поменов останал во Виена каде во 1878 г. работел како помошник секретар во Виенскиот суд.

Во 1879 година, по Руско-турската војна (1877 – 1878 г.) и Берлинскиот договор со кој е формирано вазалното Кнежество Бугарија, Поменов станал пратеник во Уставното народно собрание, како делегат на друштвото „Напредок“ од Виена. Учествовал во изработката на Трновскиот устав.

Во 1880 г., Константин Поменов живеел во Франција и Италија, а во 1881 г. го одбрал докторатот во Хајделберг, Германија, по што станал член на Апелациониот суд во Софија. Истата година, Константин Поменов, Димитар Македонски, Д. Оклев и Георги Разлогов го основале Бугарско-македонско благотворително друштво кое имало за цел да ги помага сиромашните ученици од Македонија и да отвори педагошко училиште во Македонија.. Друштвото имало просветно културен карактер и активно учествувало во печатење на македонски весници и литература.

Во 1882 г, Поменов работел како адвокат и бил уредник и сопственик на весникот „Светлина“ (1882-1883). Првично членувал во Прогресивно либералната, а потоа преминал во Народно либералната партија. Во 1883 г. бил пратеник во Третото народно Собрание, потоа од 1 јануари 1884 г. до 29 јуни 1884 г. бил бугарски министер за правда во владата на Драган Цанков, а во периодот од 19 ноември 1893 г. до 19 мај 1894 г. бил во владата на Стефан Стамболов. По оставката продолжил да работи како судија и адвокат.

Во декември 1895 г. бил делегат на Свишовското македонско друштво на Вториот конгрес на Македонската организација. Бил дипломатски агент на Кнежеството Бугарија во Виена (1902/03 г.).

Константин Ангелов Поменов починал на 24 август 1913 г. во Софија.